

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 16

Вторник, 25 јуни 2013 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.		Стр.
293. Одлука за организирање на јавна анкета на јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	2	295. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	3
294. Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	2		

293.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП
бр. 5836, КО Струмица, блок 22
(блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина
Струмица 2012 - 2017

1. Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 со површина од 252 м2 и граничен опфат:

- Од север со ГП бр.87;
- Од југ со КП бр.5835;
- Од запад со КП бр. 5847/1 и
- Од исток со ул. „ Мануш Турновски“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3.Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-5260/3 Градоначалник
24.06.2013 год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

294.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за градежна парцела на ГП бр. 88 ,
КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22
(блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина
Струмица 2012 - 2017

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 со површина од 252 м2 и граничен опфат:

- Од север со ГП бр.87;
- Од југ со КП бр.5835;
- Од запад со КП бр. 5847/1 и
- Од исток со ул. „ Мануш Турновски“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

4.Јавната презентација ќе се одржи на ден 04.07.2013 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-5260/4 Градоначалник
24.06.2013 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

295.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна анкета на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за градежна
парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО
Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во
Струмица, Општина Струмица 2012 -
2017

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на ГП бр. 88 , КП бр. 5836, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи

- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 04.07.2013 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3 , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-5260/5 Градоначалник
24.06.2013 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.